



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Сектор за правни работи-Одделение за прекршочна постапка

01.10.00.УП.001.07-ОБ.06.07

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Александар Сапроновски како претседател и членовите Нехат Мемеди и Наим Рамети, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, поведена по барање за поведување на прекршочна постапка број 30-071339/24-0001 од 11.12.2024 година на Царинска Испостава – Скопје, Царинарница Скопје, поведена против сторителот на царински прекршок Орхан Меџити од Гостивар за царински прекршок по член 265 в.в. со член 263 став 1 точка 5 и 8 од Царинскиот закон врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и член 52, 54, 55 и 63 став 1, 2 и 3 од Законот за прекршоците како и член 7 од ЗОУП, на ден 10.04.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Орхан Меџити од Гостивар, роден на ден 28.03.2000 година во Гостивар, со место на живеење на улица: “Момир Андоновски” број 30 Гостивар, со ЕМБГ 2803000473017, државјанин на Република Северна Македонија

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 265 в.в. со член 263 став 2 в.в. став 1 точка 8 од Царинскиот закон

Затоа што:

На ден 02.08.2024 година, во 15:20 часот, од страна на полициските службеници при ПО за БПС Гостивар при увид на сообраќајна незгода, на раскрсницата помеѓу улица ЈНА со улица ново маало, во висина на куќен број 165 во Гостивар, каде учесник е моторцикл Гилера Рунер без регистарски таблички со број на шасија ZAPMo7000000015665 управувано од лицето Орхан Меџити. При контрола, утврдено е дека лицето Орхан Меџити, го управувал предметниот моторцикл без соодветна документација за управување на територијата на Република Северна Македонија, со што направил царински прекршок.

Пријавениот, предметниот моторцикл го управувал без соодветна документација, иако знаел или од околностите на случајот морал да знае, дека истиот е предмет на прекршок, заради тоа што истиот бил пуштен во слободен промет, иако не биле спроведени пропишаните царински формалности за пуштање во слободен промет и за плаќање на увозните давачки.

Согласно изготвениот записник за прием премер и проценка на вредноста на стоката на Царинска Испостава – Скопје, Царинарница Скопје, утврдено е дека вредноста на моторцикалот изнесува 25.584,00 денари, а вредноста на избегнатите давачки изнесува 10.572,00 денари.

Со гореопишаното дејствие пријавениот постапил спротивно на член 91 од Царинскиот закон со што пријавениот Орхан Меџити од Гостивар сторил царински прекршок член 265 в.в. член 263 став 2 в.в. став 1 точка 8 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

МУ СЕ ИЗРЕКУВА

1. Орхан Меџити од Гостивар, глоба во износ од 100 евра, во денарска противвредност пресметани според среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, во износ од 6.150,00 денари,

како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителите се должни да ги платат во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението, и тоа:

- глобата да ја плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.1947/24, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а
- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр.1947/24, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200,

и доказите за така извршените уплати (обрасците ПП50) да ги достават во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.„Колекторска“ б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

2. Врз основа на член 267 став 5 од Царинскиот закон, бидејќи стоката предмет на прекршокот не е пронајдена кај сторителот, му се наложува на Орхан Меџити од Гостивар во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението да го плати вредноста на стоката предмет на сторен царински прекршок – моторцикл Гилера Рунер без регистарски таблички со број на шасија ZAPMo700000015665, во вредност од 25.584,00 денари, утврдена со записник за комисиски прием, премер и проценка на стоки на ЦИ Скопје 1, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 722119 00 и доказите за така извршените уплати (обрасците ПП50) да ги достават во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.„Колекторска“ б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 30-071339/24-0001 од 11.12.2024 година на Царинска Испостава – Скопје, Царинарница Скопје, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија е поведена прекршочна постапка против сторителот на царински прекршок Орхан Меџити од Гостивар за царински прекршок по член 265 в.в. со член 263 став 1 точка 5 и 8 од Царинскиот закон.

Постапувајќи по истото, Комисијата за одлучување по царински прекршок согласно член 60 став 2 од Законот за прекршоците, со покана за писмено произнесување број 28-071339/24-0002 од 10.01.2025 година, писмено го извести сторителот за поднесеното барање и го поучи да се изјасни за фактите и доказите поднесени во врска со истото.

Сторителот не ја подигнал поканата за писмено произнесување иако бил уредно известен односно било направен обид за да се јави во пошта Гостивар за прием на писменото, видно од повратницата од пошта Гостивар, поради што согласно член 56 став 2 од Законот за прекршоците се смета дека поканата за писменото произнесување е уредно доставена. Сторителот иако уредно известен, не достави писмено произнесување до Комисијата.

Согласно горенаведеното, Комисијата утврди дека согласно член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоци постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и за донесување на одлука.

Комисијата ја спроведе доказната постапка и изврши увид во: Барање за поведување на прекршочна постапка број 30-071339/24-0001 од 11.12.2024 година на Царинска Испостава – Скопје, Царинарница Скопје, писмено известување бр.23.27.6.1.1-9/5438/2024 од 20.09.2024 година, службена белешка број 23.27.6.1.1-9/4344/2024 од 07.08.2024 година, службена белешка за извршен разговор број 23.27.6.1.1-9/4347/2024 од 07.08.2024 година, копија од одјавена собраќајна дозвола, барање за доставивање на документи бр.30-059347/24-0001 од 24.10.2024 година, дополнување на службен материјал бр.23.27.6.2-8212/3 од 26.11.2024 година, Записник за комисиски прием, премер и проценка на стока, покана за писмено произнесување бр.28-071339/24-0002 од 10.01.2025, вратена доставница од пошта Гостивар по што ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 02.08.2024 година, во 15:20 часот, од страна на полициските службеници при ПО за БПС Гостивар при увид на сообраќајна незгода, на раскрсницата помеѓу улица ЈНА со улица ново маало, во висина на куќен број 165 во Гостивар, каде учесник е моторцикл Гилера Рунер без регистарски таблички со број на шасија ZAPMo700000015665 управувано од лицето Орхан Меџити. При контрола, утврдено е дека лицето Орхан Меџити, го управувал предметниот моторцикл без соодветна документација за управување на територијата на Република Северна Македонија, со што направил царински прекршок.

Пријавениот, предметниот моторцикл го управувал без соодветна документација, иако знаел или од околностите на случајот морал да знае, дека истиот е предмет на прекршок, заради тоа што истиот бил пуштен во слободен промет, иако не биле спроведени пропишаните царински формалности за пуштање во слободен промет и за плаќање на увозните давачки.

Согласно изготвениот записник за прием премер и проценка на вредноста на стоката на Царинска Испостава – Скопје, Царинарница Скопје, утврдено е дека вредноста на моторциклот изнесува 25.584,00 денари, а вредноста на избегнатите давачки изнесува 10.572,00 денари.

Согласно член 63 став 3 од Законот за прекршоците, прекршочниот орган не е врзан за предлозите и оцената во однос на правната квалификација на прекршокот, како и согласно член 7 од ЗОУП, постапката треба да се спроведе на наједноставен можен начин, без одлагање и со што помалку трошоци за странките, а сепак да се обезбеди целосно почитување на правата и правните интереси на странките и потполно утврдување на фактичката состојба.

Со гореопишаното дејствие пријавениот постапил спротивно на член 91 од Царинскиот закон со што пријавениот Орхан Меџити од Гостивар сторил царински прекршок член 265 в.в. член 263 став 2 в.в. став 1 точка 8 од Царинскиот закон.

Согласно член 91 од Царинскиот закон, со пуштање во слободен промет странската стока добива статус на домашна стока. За да се пушти стоката во слободен промет, треба да се применат мерките на трговска политика, да се завршат другите формалности пропишани за увоз на стока и за плаќање на сите давачки пропишани со царински и други прописи.

Согласно член 263 став 2 во врска со став 1 точка 8 од Царинскиот закон, глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорното лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е до 500 евра во денарска противвредност, ако постапува како стоката да била пуштена во слободен промет иако не биле спроведени пропишаните формалности за пуштање на стоката во слободен промет и за плаќање на сите давачки пропишани со овој или други закони или не биле исполнети мерките на трговската политика и сите други прописи во врска со увозот на стоката (член 91).

Согласно член 265 од Царинскиот закон, на правно лице, односно на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, кое ќе купи, продаде, распродаде, добие на подарок, прикрива, прими на чување или на превоз, чува, користи или добие во сопственост врз која било основа стока за која знае или според околностите на случајот морал да знае дека со тоа бил направен прекршок од членовите 263 или 264 на овој закон, доколку сторителот извршил некое од дејствијата од членовите 263 или 264 на овој закон, му се изрекува глоба која со членовите 263 или 264 на овој закон се изрекува на сторителот.

Согласно член 63 став (1) од Законот за прекршоците, прекршочниот орган ќе донесе решение за прекршок со кое се утврдува одговорност на сторителот и му се изрекува прекршочна санкција или се ослободува од одговорност, а согласно став (3) од истиот член, прекршочниот орган не е врзан за предлозите и оцената во однос на правната квалификација на прекршокот.

Согласно член 267 став 5 од Царинскиот закон ако стоката предмет на прекршок не се пронајде, од сторителот на прекршокот се наплатува нејзината вредност, што според одредбите на овој закон значи царинска вредност и се поведува постапка за наплата на увозни давачки и други давачки кои се плаќаат при увоз.

Од извршениот увид во дополнување на службен материјал рег.бр.23.27.6.2-8212/3 од 26.11.2024 година на СВР Тетово-ОВР Гоастивар, ПО за БПС Гостивар, Комисијата утврди дека предметниот моторцикл марка „Гилера Рунер“ без регистарски таблички, со број на шасија ZAPMo7000000015665, кој е предмет на прекршокот, не е одземен при сторување на прекршокот од страна на ПО за БПС Гостивар, поради што, Комисијата при одмерување на посебната прекршочна мерка го примени член 267 став 5 од Царинскиот закон за наплата на вредноста на моторциклот предмет на прекршокот.

Согласно член 374 став 1 точка в алинеја 3 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон, роковите за завршување на постапките на привремен увоз се за средства за патен транспорт кои приватно се употребуваат во други случаи, вклучувајќи животни за јавување или влечење и возила влечени од нив: шест месеци во период од дванаесет месеци.

Врз основа на вака утврдената правна и фактичка состојба, која произлегува од приложениот доказен материјал, Комисијата најде дека во дејствието на сторителот се содржани обележјата на прекршокот кој му се става на товар и за сторениот прекршок треба да му се изрече глоба предвидена во рамки на законот.

Врз основа на досега наведеното, Комисијата имајќи ги во предвид одредбите од член 16 на Законот за прекршоците начинот на сторување на прекршокот, степенот на одговорност на сторителот за прекршокот, побудите од кои е сторен прекршокот, како и зачестеноста на овој вид на прекршок како и износот на избегнатите увозни давачки од 10.572,00 денари како отежнителни околности, а фактот дека на сторителот ова му е прв прекршок, односно дека истиот не е евидентиран во прекршочната евиденција за сторени царински прекршоци, како олеснителни околности, Комисијата му изрече глоба од 100 евра и смета дека ќе се постигне целта на изрекување на прекршочна санкција.

Согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган, Комисијата го задолжи сторителот и со трошоци во прекршочната постапка во износ од 250,00 денари.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на решението. Со оглед дека тужбата го одлага извршувањето на решението, потребно е примерок од тужбата да се достави до Царинска управа на Република Северна Македонија - Комисија за одлучување по прекршок, бидејќи во спротивно глобата ќе се наплати согласно одредбите од Законот за даночна постапка.

Прк.бр.1947/24
Број 28-071339/24-0005
Скопје, 10.04.2025 година

Доставено во оригинал до:

- сторители
- архива
- предмет

Доставено преку ЕДМС до:
-подносител

Председател на комисија,
Александар Сапроновски

